



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИ ФЕДЕРАТИВЕН РЕПУБЛИКАН ЈУГОСЛАВИЈА

1830

Službeni vesnik SR

Makedonija

91001 Skopje

fah

СТ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Вторник, 14 мај 1985

БЕЛГРАД

БРОЈ 24

ГОД. XLI

Цена на овој број е 30 динари. – Претплата за 1985 година изнесува 3.000 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

302.

Врз основа на член 23 на Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВРАЌАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ НА ОПРЕДЕЛЕНО НИВО

1. Организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници што цените на своите производи ги зголемиле од 1 март 1985 година до денот на влегувањето на оваа одлука во сила се должни цените на тие производи да ги вратат на ниво на последната цена остварена во февруари 1985 година, и тоа за следните производи:

Производи што спаѓаат
во дејноста

Н а з и в

гранка група подгрупа

1 2 3 4

ОБЛАСТ 01 – ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО

0107			Црна металургија
	01072	010720	Производство на феро легури: сите производи
0108			Производство на руди на обоени метали
	01083	010830	Производство на боксит: сите производи
0109			Производство на обоени метали
	01094		Производство на глина и алуминиум
		010942	Производство на алуминиум: сите производи
	01099		Производство на други обоени метали
		010991	Производство на антимон: сите производи
0110			Преработка на обоени метали
	01101	011010	Преработка на алуминиум: сите производи
	01109		Преработка на бакар и други обоени метали

1	2	3	4
		011091	Преработка на бакар и легури на бакар: сите производи
		011093	Преработка на цинк: сите производи
0111			Производство на неметални минерали (без градежен материјал)
	01112		Производство на соли
		011121	Производство на морска сол: сите производи
		011129	Производство на други соли: сите производи
0112			Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)
	01121		Производство на стакло
		011211	Производство на рамно стакло: сите производи
		01129	Преработка на други неметални минерали
		011291	Производство на азбестни производи: сите производи
		011292	Производство на јагленографитни производи: сите производи
		011299	Друга преработка на неметални минерали: сите производи
0113			Металопработувачка дејност
	01131		Производство на метален репродукционен материјал
		011312	Производство на метален инсталационен материјал: сите производи
		011316	Производство на тркални лежишта: сите производи
		011319	Производство на друг метален репродукционен материјал: сите производи
		011390	Производство на стоки за широка потрошувачка и на други метални производи: сите производи
0117			Производство на електрични машини и апарати
	01172		Производство на електронски и телекомуникациони уреди

1	2	3	4
		011724	Производство на мерна и регулациона опрема, средства за управување и автоматизација во индустријата и сообраќајот: електрични броила, еднофазни, еднотарифни; електрични броила, еднофазни, двотарифни и електрични броила, трофазни еднотарифни
	01179		Производство на други електротехнички производи
		011791	Производство на електроинсталационен материјал: сите производи
		011793	Производство на акумулатори и галвански елементи: сите производи
0119			Преработка на хемиски производи
	01192	011920	Производство на средства за миене и на козметички препарати: средства за миене
	01199	011990	Производство на други хемиски производи стопански експлозив, рендген-филмови и антифриз
0121			Производство на градежен материјал
	01214		Производство на градежни префабрикати и битуменски производи
		012141	Производство на азбестно-цементни производи: сите производи
0125			Производство на текстилни предива и ткаенини
	01251		Производство на влакна, предива и конци
		012514	Производство на предива и јажиња од тврди и ликести влакна: сите производи
0127	01270		Производство на кожа и крзно
		012701	Производство на крупна кожа: сите производи
0130			Производство на прехранбени производи
	01309		Производство на други прехранбени производи (без добиточна храна)
		013099	Производство на мирудии, кавовини и други прехранбени производи – сите производи освен сурово кафе доработено и пакувано и пржено кафе

Остварената цена, во смисла на оваа одлука, е цената на производот (производителската цена, цената на големо или цената на мало) по која е извршена последната продажба во февруари 1985 година.

2. Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на производи се должни цените на производите да ги постават на 14 мај 1985 година, како и цените на производите што до тој ден на организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на производи им ги фактурирале производителите односно добавувачите (стоки на пат), а што според одредбите на оваа одлука... се враќаат на определено ниво, ќе ги формираат така што на цената вратена на определено ниво ќе го засметаат, во согласност со прописите, учеството за покрите на трошоците на прометот.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 153
13 мај 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

303.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И ЗА ДАВАЊЕТО СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници – производители можат цените на производите што се вратени со Одлуката за враќање на цените на определени производи на определено ниво („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/85) да ги менуваат врз основа на спогодбата за цените со организациите на здружен труд и со другите самоуправни организации и заедници – купувачи што тие производи ги користат во наредната фаза на репродукција и кои купуваат најмалку две третини од тие производи од тој производител.

Одредбата на став 1 од оваа точка се однесува на следните производи:

Производи што спаѓаат во дејност			Н а з и в
гранка	група	подгрупа	
1	2	3	4
			ОБЛАСТ 01 – ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО
0107			Црна металургија
	01072	010720	Производство на феролегури: сите производи
0108			Производство на руда на обоени метали
	01083	010830	Производство на боксит: сите производи
0109			Производство на обоени метали
	01094		Производство на глина и алуминиум

1	2	3	4	1	2	3	4
		010942	Производство на алуминиум – ските производи			011793	Производство на акумулатори и галвански елементи: сите производи освен галвански елементи
	01099		Производство на други обоени метали				
		010991	Производство на антимон: сите производи	0119			Преработка на хемиски производи
0109			Преработка на обоени метали		01199	011990	Производство на други хемиски производи стопански експлозивни рендген-филмови
	01101	011010	Преработка на алуминиум: сите производи				
	01109		Преработка на бакар и други обоени метали	0121			Производство на градежен материјал
		011091	Преработка на бакар и легури на бакар: сите производи		01214		Производство на градежни префабрикати и битуменски производи
		011093	Преработка на цинк: сите производи			012141	Производство на азбестно-цементни производи: сите производи
0112			Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)				
	01121		Производство на стакло	0125			Производство на текстилни предива и ткаенуни
		011211	Производство на рамно стакло: сите производи		01251		Производство на влакна, предива и конец
	01122	011220	Производство на огноотпорен материјал: сите производи			012514	Производство на предива и јажарии од тврди и ликасти влакна: сите производи
	01129		Преработка на други неметални минерали				
		011291	Производство на азбестни производи: сите производи	0127	01270		Производство на кожа и крзно
		011292	Производство на јагленографитни производи: сите производи			012701	Производство на крупна кожа: сите производи
		011299	Друга преработка на неметални минерали: сите производи				
0113			Металопреработувачка дејност				
	01131		Производство на метален репродукционен материјал				
		011312	Производство на метален инсталационен материјал: сите производи				
		011316	Производство на тркални леаи: сите производи				
		011319	Производство на друг метален репродукционен материјал: сите производи				
0117			Производство на електрични машини и апарати				
	01172		Производство на електронски и телекомуникациони уреди				
		011724	Производство на мерна и регулациона опрема, средства за управување и автоматизација во индустријата и сообраќајот: само електрични броила, еднофазни, еднотарифни; електрични броила, еднофазни, двотарифни и електрични броила, трофазни, еднотарифни				
	01179		Производство на други електротехнички производи				
							ОБЛАСТ 01-ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО
				0111			Производство на неметални минерали (без градежен материјал)
					01112		Производство на соли
						011121	Производство на морска сол: сите производи
						011129	Производство на други соли: сите производи

Спогодбите склучени согласно со став 1 од оваа точка, организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници се должни, во рок од три дена од денот на склучувањето на спогодбата, да им ги достават на Сојузниот завод за цени и на Стопанската комора на Југославија.

2. Цените за производите од широка потрошувачка и сервиска опрема, вратени со Одлуката за враќање на цените на определени производи на определено ниво, можат да се зголемат врз основа на согласност на Сојузниот завод за цени.

Одредбата на став 1 од оваа точка се однесува на следните производик:

Производи што спаѓаат во дејност			Н а з и в
гранка	група	подгрупа	
1	2	3	4

			ОБЛАСТ 01-ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО
			Производство на неметални минерали (без градежен материјал)
0111			Производство на соли
	01112		Производство на морска сол: сите производи
		011121	Производство на морска сол: сите производи
		011129	Производство на други соли: сите производи

1	2	3	4
0113		Металопереработувачка дејност	
	011390	Производство на метален репродукционен материјал	
	01131	Производство на стоки за широка потрошувачка и други метални производи: сите производи	
0117		Производство на електрични машини и апарати	
	01179	Производство на други електротехнички производи	
	011791	Производство на електроинсталационен материјал: сите производи	
	011793	Производство на акумулатори и галвански елементи: галвански елементи	
0119		Преработка на хемиски производи	
	01192	Производство на средства за перење и козметички препарати	
	011920	Производство на средства за перење и козметички препарати: средства за перење	
	011990	Производство на други хемиски производи: антифриз	
0130		Производство на прехранбени производи	
	01309	Производство на други прехранбени производи (без добиточна храна)	
	013099	Производство на зачини, каковина и други прехранбени производи: сите производи освен сурово кафе, доработено и пакувано и пржено кафе	

3. Барањето за давање согласност за промена на цените се поднесува во два примерока и содржи:

- 1) назив на производот;
- 2) единица на мерка;
- 3) цени на производите за кои се поднесува барање за давање согласност и процент на зголемувањето на цените, и тоа:
 - последната цена применета во февруари 1985 година
 - цените применувани до денот на влегувањето во сила на оваа одлука
 - цената за која се бара согласност;
- 4) податоци за видот на цената и тоа:
 - а) производителска
 - б) големопродажна
 - в) малопродажна
- 5) податоци за показателите во текуштиот и соодветен пресметковен период за претходната година:

– економската положба мерена со односот на вакумацијата спрема просечно ангажираните средства и бруто ... е д-х-д- по работни

– продуктивноста на трудот (физички обем на производството по вработен работник)

– коефициентот на обртот на обртните средства

– користењето на капацитетите

– порастот на цените во текот на 1983 и 1984 година и во изминатиот период на 1985 година.

Сојузниот завод за цени може да бара дополнителни податоци од периодичната пресметка или завршната сметка во рок од 15 дена од денот на доставувањето на барањето,

6) услови на продажбата: место и начин на испораката (франко натоварено во местото на производителот, франко истоварено во местото на купувачот, франко складиште на купувачот и сл.), начин на пресметката на вредноста на амбалажата со назнака дали амбалажата е повратна или не и дали и во што се менувани условите на продажбата во однос на постојната;

7) податоци за тоа кој ја донесе одлуката за зголемување на цените (собирач на работници, работнички совет, работоводен орган и др.).

4. Ако барањето за давање согласност за промена на цените не содржи податоци од точка 3 на оваа одлука, Сојузниот завод за цени во рок од 15 дена ќе побара дополнителни на барањето.

5. Сојузниот завод за цени е должен за барањето на организацијата на здружен труд, на другата самоуправни организација односно заедница да донесе решение во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето од точка 3 на оваа одлука, односно во рок од 30 дена од денот на добивањето на дополнителни податоци од таа точка, односно дополнување на барањето од точка 4 на оваа одлука.

Ако Сојузниот завод за цени во рок од став 1 на оваа точка не донесе решение од тој став, ќе се смета дека е дадена согласност на промена на цената.

6. Организациите на здружен труд, други самоуправни организации односно заедници чие барање во целост или делумно е одбиено, можат да изјават жалба да Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи во рок од осум дена од денот на приемот на решението од точка 5 на оваа одлука.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 154

13 мај 1985 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

302. Одлука за враќање на цените на определени производи на определено ниво — — — — — 781
303. Одлука за начинот на формирањето на цените на определени производи и за давањето согласност на цените на определени производи — — — — — 782